

---

**ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ СКОПЈЕ**  
**NDËRMARRJA QARKULLUESE PUBLIKE SHKUP**

Бул. Александар Македонски бр. 10, 1000 Скопје, Тел. : 02/3174-264, Fax : 02/3174-260, www.jsp.com.mk

---

**ПРИЈАВА**

---

**ПО ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА Бр. ЈСП-Д-1/2018**

за продажба на неперсонализирани картички и надополнување на сите видови картички  
за Ticketing системот во линиски превоз на патници во Град Скопје

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ПРИЈАВАТА		
Назив на субјектот :		
Адреса на седиштето :		
ЕМБС :		
Даночен број :		
Име и презиме на управител :		
ЕМБГ на управителот :		
Телефон за контакт :		
Е-маил за контакт :		
Опис на продажно/и место/а : (локација, адреса, квадратура ...)		

*НАПОМЕНА : Сите барани податоци се задолжителни. ЈСП - Скопје го задржува правото да не ги обработи пријавите кои не ги содржат сите барани податоци.*

Место и датум : \_\_\_\_\_

Потпис и печат на подносителот :

\_\_\_\_\_

## ИЗЈАВА

Јас, \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_, како овластено лице во правниот субјект \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_, со седиште на адреса \_\_\_\_\_ и ЕМБС : \_\_\_\_\_, под полна материјална, морална и кривична одговорност Изјавувам, дека ги исполнувам сите општи, технички и просторни услови, наведени во ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА Бр. ЈСП-Д-1/2018, за продажба на неперсонализирани картички и надополнување на сите видови картички за Ticketing системот во линиски превоз на патници во Град Скопје, објавен од ЈСП - Скопје, односно дека : 1. Во последни 6 (шест) месеци имаме позитивно финансиско работење, 2. Имаме правно регулиран начин на користење на деловен простор/и во кој ќе ја обавуваме предметната дејност (имотен лист или договор за закуп), 3. Имаме платено сите даноци, придонеси и други јавни давачки, 4. Не сме во постапка на стечај или ликвидација, 5. Со правосилна пресуда да ни е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на дејност, 6. Поседуваме сопствен фискален/ни апарат/и преку који ќе се регистрира промет на предметна продажба на услуги, 7. Во деловниот простор/и во кој ќе ја обавуваме предметната дејност имаме обезбедно приклучок за електрична енергија 220V/50Hz и простор за поставување на терминал преку кој ќе се врши предметната продажба на услуги и 8. Ќе обезбедиме простор на видливо место за поставување на ознака дека на продажното место се врши продажба на услугите на ЈСП - Скопје.

Ова Изјава ја даваме како прилог кон Пријавата за склучување на Договор за деловна соработка со ЈСП - Скопје. Во случај на барање и потреба, се обврзуваме да обезбедиме доказ потврди од надлежни институции дека ги исполнуваме сите наведени општи, технички и просторни услови.

Место и датум : \_\_\_\_\_

**Изјавил :**

Име и презиме : \_\_\_\_\_

Потпис и печат : \_\_\_\_\_